

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (Сл.весник на Република Македонија бр.62/05.....110/19), член 77-г од Законот за културата (Сл. весник на Република Македонија бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20 - г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.143/19) и Одлуката за објавување на јавен оглас, Националната установа Конзерваторски центар - Гостивар распишува:

### **ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019**

за вработување на три (3) извршители на неопределено работно време

НУ Конзерваторски центар - Гостивар, има потреба од вработување на неопределено време на 3 лица и тоа: 2 (две) лица даватели на јавни услуги во културата и 1 (едно) лице помошно-технички персонал на следните позиции:

1. Шифра **КУЛ 03 04 Г03 004 Уредник-Соработник за издавачка дејност** – 1 (еден) извршител;
2. Шифра **КУЛ 03 04 Д03 003 Конзерватор-Стручен работник за конзервација на дрвена и камена пластика** – 1(еден) извршител;
3. Шифра **КУЛ 04 01 Б03 001 Хигиеничар** – 1 (еден) извршител;

**Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните:**

Општи услови:

- Да е државјанин на Република Северна Македонија
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место и
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место;
- да има соодветно работно искуство потребно за работното место и
- да поседува други посебни работни компетенции потребни за работното место доколку се бара;

- **Работно место под точка 1:** Посебни услови: степен и вид на образование: Кандидатот треба да има високо образование најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Филозофија, наука за јазикот (лингвистика), наука за книжевноста. Работно искуство: До една година работно искуство;  
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по балансер согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1 извршител.  
Нето износ на плата:22.604,00 денари;
- **Работно место под точка 2:** Посебни услови: степен и вид на образование:Кандидатот треба да има високо образование најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Ликовна уметност, Работно искуство: До една година работно искуство;  
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по балансер согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1 извршител.  
Нето износ на плата:22.604,00 денари;
- **Работно место под точка 3:** Посебни услови: степен и вид на образование:Кандидатот треба да има основно образование; Работно искуство: Со или без работно искуство;  
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по балансер согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се: Македонец(ка) 1 извршител.  
Нето износ на плата:13.496,00 денари;

#### **Распоред на работно време:**

- Работни денови: од понеделник до петок
- Работни часови неделно: 40 часови
- Работно време: од 08:30 до 16:30 часот

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат од НУ Конзерваторски центар - Гостивар или од веб страната на Националната установа:[www.conservation.gov.mk](http://www.conservation.gov.mk);

Кандидатите треба да ги достават следните документи за исполнување на општите услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:

- Уверение за државјанство-(не постаро од шест месеци);
- Лекарско уверение за вработување-(не постаро од шест месеци);
- Потврда/Уверение дека нема забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци);
- Пополнета Пријава за вработување;
- Кратка Биографија;

-Кратко мотивациско писмо;

Кандидатите треба да ги достават следните документи за исполнување на посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:

- Диплома/уверение за завршено образование;

-Доказ за работно искуство-за работното место каде е предвидено;

Јавниот оглас за работното место под точка 1 и 2 трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавување на огласот на веб страната на Националната установа и во три дневни весника од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, додека за работното место под точка 3 трае 3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот на веб страната на Националната установа и во три дневни весника од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Постапката за селекција за вработување се состои од административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас од страна на Комисија за селекција на кандидатите.

Кандидатите, Пријавата пополнета во целост, прецизно и со точни податоци со потребните документи ги доставуваат до архивата на НУ Конзерваторски центар – Гостивар секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот или по пошта на следната адреса: НУ Конзерваторски центар - Гостивар, ул. ул.Мајор Чеде Филиповски б.б. – Гостивар, со назнака: За оглас бр.1/2019.

Пријавените кандидати на јавниот оглас, од страна на Комисијата за спроведување на постапката за вработување ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција:

-Фаза 1.Административна селекција-Проверка на внесените податоци во пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените докази и

-Фаза 2.Интервју.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат.

**НАПОМЕНА:** Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година и правичната застапеност на заедниците според балансер се предвидуваат 2 извршители да бидат од албанската заедница и 1 извршител од македонската заедница.

Контакт лице: Муса Селими, контакт тел:042/211-130

НУ Конзерваторски центар - Гостивар